

ЏУДО ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА



НАТПРЕВАРУВАЧКИ ПРАВИЛНИК

Скопје, 2018 година

Врз основа на член 40 и член 46 од Статутот на ЦФМ, Извршниот одбор на ЦФМ на седницата одржана на 13.10.2018 година, усвои:

НАТПРЕВАРУВАЧКИ ПРАВИЛНИК

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1.

Правилникот за натпревари на Џудо Федерацијата на Македонија во понатамошен текст (правилник) ги утврдува основните одредби за системот на натпревари и општите услови за натпревари кои ги спроведува Џудо Федерацијата на Македонија (во понатамошен текст Ц.Ф.М) како и правата и обврските на поединците, односно клубовите кои членуваат во Ц.Ф.М.

Член 2.

Сите џудо натпревари се организираат во согласност со спортските правила за натпревари на Европската Џудо Унија (Е.Џ.У) и Интернационалната Џудо Федерација (И.Џ.Ф), толкувањето на правилата е во надлежност на Натпреварувачката комисија на Ц.Ф.М.

Член 3.

Натпреварувачката комисија има 6 члена, членовите на комисијата ги предлагаат клубовите, спортскиот директор предлага 6 члена до Извршниот Одбор кој ги верифицира. Натпреварувачката комисија се состанува по потреба и со седницата раководи претседателот кој се бира од нивните редови. Мандатот на членовите на комисијата трае 4 години.

Член 4.

НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА:

- ги утврдува условите за организација на натпреварот во организација на Ц.Ф.М и клубовите кои членуваат во истата;
- распишува конкурс за организација на Државните првенства во Македонија во сите старосни категории;
- го припрема предлог календарот на натпревари заедно со спортскиот директор;
- предлага тежински и возрасни категории и евентуални промени прилагодени со Е.Џ.У и И.Џ.Ф правилата;
- предлага евентуални промени во системот на натпревари;
- одлучува за органите кои го спроведуваат натпреварот;
- врши контрола за исполнетите услови за организација на натпреварите во согласност со законот за спорт и овој правилник;
- дава оценки за организација на квалитетот на натпреварите кои се во календарот на Ц.Ф.М.

2. ТИПОВИ НА НАТПРЕВАРИ

Член 5.

Џудо натпреварите можат да бидат ПОЕДИНЕЧНИ И ЕКИПНИ

Поединечни натпревари:

- Државни првенства на Р. Македонија во сите возрасни категории.
- Турнирски натпревари (домашни и меѓународни) кои се во календарот на натпревари на Џ.Ф.М, а ги организираат клубовите членки на Џ.Ф.М.

Екипни натпревари:

- Републичка ѓудо лига.
- Екипно Државно првенство на Р. Македонија

Член 6.

Поединечни првенства на Р. Македонија:

- поединечно државно првенство за помлади пионери/ки
- поединечно државно првенство за пионери/ки
- поединечно државно првенство за кадети/ки
- поединечно државно првенство за јуниори/ки
- поединечно државно првенство за помлади сениори/ки
- поединечно државно првенство за сениори/ки

Организација на натпреварите ги спроведува Џ.Ф.М или клубот на кого е доделена организацијата. Претседателот на натпреварувачката комисија е должен во рок од 3 дена по одржувањето на натпреварот да достави писмен извештај со сите податоци од натпреварот до сите клубови во државата. Пласман на натпреварувачите и екипниот пласман на клубовите кои учествувале на натпреварот се објавуваат на официјалниот интернет сајт на Џ.Ф.М.

Член 7.

Турнирски натпревари се сите натпревари кои се влезени во календарот на Џ.Ф.М, а ги организираат клубовите кои се членки на Џ.Ф.М. Организаторите на овие натпревари се должни во рок од 3 дена по одржувањето на натпреварот да ги достават комплетни извештаите за пласман на натпреварувачите и клубовите до канцеларијата на Џ.Ф.М.

Член 8.

Екипни натпревари:

Пропозициите и организација на екипен натпревар (Републичка ѓудо лига и Екипно државно првенство на Р. Македонија) се уредуваат со посебен

правилник. Овој правилник го предлага натпреварувачката комисија на Ц.Ф.М и го усвојува Извршниот Одбор на Ц.Ф.М.

3. ВОЗРАСНИ И ТЕЖИНСКИ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА БОРБИТЕ И ЗАБРАНЕТИ ТЕХНИКИ

Член 9.

Првенствата на Р. Македонија се одржуваат во следните возрасни и тежински категории:

1. ПОМЛАДИ ПИОНЕРИ/КИ - U13

11-12 години на старост (календарска година)

тежинска категорија помлади пионери -27,-30,-34,-38,-42,-46,-50,-55,-60,-66,+66кг

тежинска категорија помлади пионерки -25,-28,-32,-36,-40,-44,-48,-52,-56,+56 кг

време траење на борбите -2 мин., златен бод (без ограничување)

2. ПИОНЕРИ/КИ -U15

13-14 години на старост (календарска година)

тежинска категорија пионери -34,-38,-42,-46,-50,-55,-60,-66,-73,+73 кг

тежински категорија пионерки -32,-36,-40,-44,-48,-52,-57,-63,+63 кг

време траење на борбите -3 мин., златен бод (без ограничување)

3. КАДЕТИ/КИ -U18

15,16,17 години на старост (календарска година)

тежинска категорија кадети -50,-55,-60,-66,-73,-81,-90,+90 кг

тежинска категорија кадетки -40,-44,-48,-52,-57,-63,-70,+70 кг

време траење на борбите -4 мин., златен бод (без ограничување)

4. ЈУНИОРИ/КИ -U21

15-20 години на старост (календарска година)

тежинска категорија јуниори -55,-60,-66,-73,-81,-90,-100,+100 кг

тежинска категорија јуниорки -44,-48,-52,-57,-63,-70,-78,+78 кг

време траење на борбите -4 мин., златен бод (без ограничување)

5. ПОМЛАДИ СЕНИОРИ/КИ -U23

15-22 години на старост (календарска година)

тежинска категорија пом. сениори -60,-66,-73,-81,-90,-100,+100 кг

тежинска категорија пом.сениорки -48,-52,-57,-63,-70,-78,+78 кг

времетраење на борбите пом. сениори -4 мин, златен бод (без ограничување)

времетраење на борбите пом. сениорки -4 мин., златен бод (без ограничување)

6. СЕНИОРИ/КИ

15 години старост и постари

тежинска категорија сениори -60,-66,-73,-81,-90,-100,+100 кг

тежински категории сениорки -48,-52,-57,-63,-70,-78,+78 кг

времетраење на борбите сениори -4 мин, златен бод (без ограничување)

времетраење на борбите сениорки -4 мин., златен бод (без ограничување)

7. МЛАДИ ПОЛЕТАРЦИ/КИ -U9

7-8 години на старост (календарска година)

тежинска категорија млади полетарци -20,-22,-25,-27,-30,-34,-38,-42,-46,+46 кг

тежинска категорија млади полетарки -19,-21,-23,-25,-28,-32,-36,-40,-44,+44 кг

времетраење на борбите -1 мин., златен бод (без ограничување)

8. ДЕЦА, МОМЧИЊА И ДЕВОЈЧИЊА -U11

9-10 години на старост (календарска година)

тежинска категорија пост.полетарци -22,-25,-27,-30,-34,-38,-42,-46,-50,+50 кг

тежинска категорија пост.полетарки -21,-23,-25,-28,-32,-36,-40,-44,-48,+48 кг
времетраење на борбите -2 мин., златен бод (без ограничување)

За возрастните категории млади и деца, помлади пионери и пионери не се дозволени лостови (kansetsu - waza) и гушења (shime-waza) додека во повозрастните категории кадети - сениори е дозволена примена на овие техники.

4. УЧЕСНИЦИ НА НАТПРЕВАРИ

Член 10.

Учесници на натпреварите се клубовите и нивните натпреварувачи. Натпреварувачите се спортисти аматери и професионалци кои учествуваат на спортските натпревари како членки на нивните спортски организации во согласност со овој правилник, со Статутот на Ц.Ф.М и законот на спорт.

5. ПРАВО НА НАСТАП НА НАТПРЕВАРИ

Член 11.

Право на настап на Државните првенствата во Р. Македонија имаат натпреварувачите кои се уредно регистрирани во Ц.Ф.М во согласност со правилникот за регистрација на Ц.Ф.М и со услов да се државјани на Р. Македонија и да не настапуваат во состав на репрезентација на други земји (нации), да имаат лекарски преглед не постар од 6 месеци издаден од доктор специјалист по спортска медицина (доктор интернист во местата каде нема специјалист по спортска медицина), согласно законот.

Право на настап на турнирските натпревари имаат натпреварувачите кои се уредно регистрирани во Ц.Ф.М во склад со правилникот за регистрација на Ц.Ф.М и имаат лекарски преглед не постар од 6 месеци, издаден од доктор специјалист по спортска медицина (доктор интернист во местата каде нема специјалист по спортска медицина), согласно законот.

На турнирските натпревари право на настап имаат и натпреварувачи од странски клубови чија идентификација се регулира со лична патна исправа и со гаранција од нивниот матичен клуб.

На Државните првенства и турнирите во Р. Македонија секоја возрастна категорија има право да настапи во една повисока возрастна категорија.

Кадетската возрастна категорија има право на настап и во возрастната категорија сениори/ки, но задолжително треба да поседува согласност од родителот заверена на нотар и согласност од клубот потпишана и печатирана од официјално лице на клубот.

6. ЖДРЕБАЊЕ И СИСТЕМ НА НАТПРЕВАРИ

Член 12.

Државните првенства на Р. Македонија задолжително се спроведуваат со помош на компјутерска програма на Е.Џ.У или И.Џ,Ф.

Систем на натпревари:

За тежински категории со 6 и повеќе натпреварувачи елиминационен систем на натпревар е со дупли репасаж.

За тежински категории со 3-5 натпреварувачи се применува Роунд Робин системот на натпревари (натпревари во група секој со секого).

За тежинска категорија со 2 натпреварувачи се борат во 3 борби. 3 борби се задолжителни за да се даде и на другиот натпреварувач шанса да добие поени при завршен можен резултат 2:1.

Член 13.

Роунд Робин системот е дефиниран како систем во кој натпреварувачите се борат секој со секого

Се применува за тежински категории каде има од 3-6 натпреварувачите

1. Прв критериум - број на победи;
2. Втор критериум (во случај на ист број на победи) одлучува најголемиот збир на остварени позитивни поени;
Пример: белиот остварил победи со *ipon* и *wazari* ($10+1=11$), а плавиот остварил победи со две *wazari* ($1+1=2$). Белиот остварил повеќе поени и тој е победник;
3. Трет критериум (во случај на исти број на победи и остварени позитивни технички поени) директно споредување. Во случај да и двајцата натпреварувачи имаат исти број на победи и ист број на позитивни технички поени, подобар е тој кој победил во меѓусебниот дуел;
4. Четврт критериум (Во случај кога со првите три критериум не може да се прогласи победник) на пример во меѓусебниот дуел двата натпреварувачи добиле *Hansoku-Make* (3 *Shido* како казни), се пристапува кон собирање на вкупното време поминато во борба при остварување на победа за победник, а победник ќе се прогласи натпреварувачот кој за пократко време освоил победнички поени;
5. Петти критериум (Во случај кога со првите четири критериуми не може да се прогласи победник) за победник се прогласува натпреварувачот кој имал најмала тежна во својата тежинска категорија.

Член 14.

Бодирањето во Роунд-Робин системот се спроведува по правилата на И.Џ.Ф.

- *Ipon* -10 поена
- *Wazari* - 1 поен
- *Hansoku-Make* - 10 поена

7. ПЛАСМАН НА НАТПРЕВАРИ

Член 15.

Во тежинска категорија со 6 и повеќе натпреварувачи се прогласува прво и второ место (златен и сребрен медал и диплома) и две трети места (бронзен медал и диплома).

Во тежинска категорија со 3-5 натпреварувачи се прогласува прво, второ и трето место.

Трето место не се бодува, а се доделува медали диплома во случај кога трето пласираниот натпреварувач нема остварено ниту една победа.

Во тежинска категорија со 2 натпреварувачи се доделува златен медал и диплома и сребрен медал и диплома. Сребрен медал нема да се бодува а ќе се додели само доколку натпреварувачот нема остварено победа. Доколку има освоено победа на пр. 2:1 поени се доделуваат и на вториот натпреварувач.

Натпреварувач кој нема остварено ниту една победа на натпреварот нема да се впишат бодови, а ќе се додели диплома на истиот.

Доколку за одредена тежинска категорија е пријавен само еден натпреварувач истиот не остварува бодови на натпреварот а му се доделува медал и диплома.

Член 16.

Мерење на натпреварот се врши на денот на натпреварот.

Мерењето на натпреварот мора да заврши најмалку еден час пред натпреварот.

Клубовите се должни да испратат електронски листи на натпреварувачи до натпреварувачката комисија два дена пред одржување на натпреварот.

Член 17.

Организаторот на натпреварот е должен да обезбеди 2 простории за мерење на натпреварувачите, каде ќе се спроведе мерењето.

Организаторот на натпреварот е должен да обезбеди контролно мерење еден час пред почетокот на официјалното мерење на истите ваги на кои ќе се изврши официјалното мерење.

Организаторот е должен да обезбеди редарска служба/обезбедување и заштитни бариери во просторот обележан за натпревар како и околу записничките маси

На секој натпревар да се определи делегат на натпреварот кој ќе комуницира со натпреварувачите, тренерите и стручните лица кои имаат забелешки кон записничката маса, како би се избегнале гужви, грешки и несакани ситуации

Судиската комисија е должна да одреди двајца судии за официјално мерење.

Судиската комисија е должна при дисфалификација на натпреварувач, дали при повреда или со hansoku-make да даде писмено образложение дали тој натпреварувач е дисфалификуван за цел натпревар (и зашто) или само за таа борба поради казни. Ќе има изработено готови формулари. Истите формулари ќе се користат и при дисфалификација на други лица на натпреварот.

Член 18.

Натпреварувачите на мерењето задолжително се придружувани само од делегираните клубски тренери и се должни да се придржуваат на општите правила за убаво и спортско однесување.

Натпреварувачот на мерењето ја приложува натпреварувачката книшка со заверен лекарски преглед, не постар од 6 месеци, издаден од доктор специјалист по спортска медицина (доктор интернист во местата каде нема специјалист по спортска медицина), согласно законот.,

Натпреварувачот кадет/ка за настап на сениорски натпревар задолжително треба да приложи согласност од родителот заверена на нотар и согласност од клубот потпишана и печатирана од официјално лице на клубот.

Натпреварувач без натпреварувачка книшка, без лекарски преглед, (за кадет/ка за настап на сениорски натпревар без согласност од родителот и клубот), не може да се пријави на мерењето и не може да биде внесен во ждробната листа и да настапи на натпреварот.

Натпреварувачот може да се натпреварува само за клубот за кој е регистриран.

Официјалното мерење се врши САМО ЕДНАШ.

Натпреварувачот може да се натпреварува само во категоријата во која е пријавен.

Се забранува промена на категории по официјалното мерење.

Натпреварувачот на мерењето мора на себе да има долна облека (жени и на горниот дел од телото).

Во конкуренција на кадети и помлади старосни категории натпреварувачи/ки ќе се мерат во долна облека и ќе имаат 100 гр. Толеранција на тежината.

Член 19.

Судијата на мерењето во пријавната листа поред името на натпреварувачот задолжително ја внесува измерената тежина со заокружување на една децимала.

Член 20.

Се забранува било какво фотографирање и видео снимање во просторијата каде се врши официјалното мерење.

8. ТРЕНЕРИ И НАТПРЕВАРУВАЧИ

Член 21.

На секое татами (борилиште) позади рекламните паноа се поставени две столици за тренерите (бел и плав натпреварувач).

Дозволено е присуство само на еден тренер до борилиштето за време траење на борбата.

Член 22.

Тренерот е одговорен за однесувањето на својот натпреварувач од пристигнувањето на местото на натпревар и до напуштањето на местото за натпревар пред и после на секоја борба.

Тренерот е должен да седи на својата столица за целото времетраење на борбата, а просторот ќе го напушти заедно со својот натпреварувач после завршување на борбата.

Тренерот води сметка за тоа да неговиот натпреварувач го напушти борилиштето веднаш после завршување на борбата.

Член 23

За време на борбата забранета е комуникација помеѓу тренерот и натпреварувачот, освен помеѓу командите Matte и Najime и само тогаш му е дозволено да комуницира со својот натпреварувач во цел на давање на техничко тактички совети. Во ситуација кога не се почитува ова правило, главниот судија на борилиштето ќе го отстрани тренерот од натпреварувачката зона. Тренерот е должен без приговор и одлагање да ја напушти натпреварувачката зона.

ТРЕНЕРОТ И НАТПРЕВАРУВАЧОТ НЕ СМЕАТ:

- Да даваат било какви коментари во врска со судиската одлука и да ги исправаат судиските одлуки.
- Да испраќаат непристојни гестови и критики кон судиите, службените лица или публиката.
- Да ги удираат или кршат рекламните и заштитните паноа на борилиштето.
- Да упатуваат погрдни зборови кои ќе ги омаловажуваат противниците, судиите, службените лица и публиката.

Член 24.

Во случај да тренерот ги прекрши овие правила ќе му се забрани учество на натпреварот и нема да му биде дозволен влез во натпреварувачката зона. Тренерот ќе мора да замине во делот наменет за публиката.

Раководителот на натпреварот, делегатот и раководителот на судењето се должни да го пријават секое непочитување на членовите 22 и 23 од овој правилник во записникот на натпреварот.

9. ЦУДО-ГИ (ЦУДО УНИФОРМА)

Член 25.

Униформата (кимоното) мора да биде во склад со општите правила на И.Џ.Ф секој тренер е обврзан да пред почетокот на натпреварот ги информира своите натпреварувачи за потребните исправности.

Организаторот на натпреварот е должен да во договор со раководителот на судењето обезбеди контрола на кимоната пред излегувањето на

натпреварувачот на борилиштето.

Доолку нема контрола на кимоната, судијата во борилиштето е обврзан да пред почетокот на борбата доколку постои потреба за истото ја провери исправноста на кимоното со визуелен преглед.

10. ПРОПОЗИЦИИ НА НАТПРЕВАРОТ

Член 26.

Пропозициите за сите видови на натпревари задолжително ги содржат следните податоци:

1. Име на натпреварот
2. Име на техничкиот организатор.
3. Име и презиме на раководителот на натпреварот.
4. Возрасни и тежински категории на натпреварот.
5. Датум и место на одржување на натпреварот.
6. Место, почеток и крај на официјалното мерење.
7. Систем на натпреварот.
8. Време на почетокот на натпреварот.
9. Број на борилишта на кои ќе се одржи натпреварот.
10. Толеранција на тежината (ако е предвидена).
11. Награди и признанија на поединците и екипите.
12. Останати податоци кои се значајни за одржување на натпреварот.

НА КРАЈОТ ОД ТЕКСТОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ НАГЛАСУВА:

Натпреварот ќе се одржи во склад со одредбите на Законот за Спорт, Натпреварувачкиот Правилник на Ц.Ф.М и останатите нормативни акти на Ц.Ф.М.

Член 27.

Сите натпревари ќе се одржат во склад со следните нормативни акти:

1. Законот за Спорт на Р. Македонија.
2. Правилникот за здравствени способности на спортистите за спроведување на спортска активност и учество на спортски натпревари според законот за спорт на Р. Македонија.
3. Спортски правила на И.Ц.Ф и Е.Ц.У.
4. Статут на Ц.Ф.М.
5. Регистрационен правилник на Ц.Ф.М.
6. Натпреварувачки правилник на Ц.Ф.М.
7. Останати нормативни акти на Ц.Ф.М.
8. Спортски и организациони правила на И.Ц.Ф.
9. Останати позитивни прописи на Р. Македонија.

11. КАЛЕНДАР НА НАТПРЕВАРИ

Член 28.

За натпреварите наведени во членовите 6, 7, и 8 од овој правилник натпреварувачката комисија на Ц.Ф.М во соработка со спортскиот директор, предлага календар за натпревари кој го усвојува И.О. на Ц.Ф.М.

Календарот на натпревари на Ц.Ф.М мора да биде усогласен со календарот на натпревари на Е.Ц.У. и И.Ц.Ф.

Член 29.

Календарот на натпревари се уредува посебно за секоја натпреварувачка година најдоцна до крајот на тековната година.

Промени во календарот на натпревари се можни во исклучителни ситуации, одлуката за промена мора да се донесе најдоцна 15 дена пред почетокот на предвидениот натпревар во согласност со претседателот на натпреварувачката комисија на Ц.Ф.М.

12. ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРИ

Член 30.

Органите за спроведување на натпревари го одредува Натпреварувачката комисија на Ц.Ф.М

Орган за спроведување на Републичката Џудо Лига ги одредува Директорот на оваа лига.

Првостепен орган за спроведување на натпреварот е Натпреварувачката комисија на Ц.Ф.М.

Правата и обврските на органите за спроведување на натпреварите се утврдува со Пропозиции на натпреварите и со правилник за регулирање на Републичката Џудо Лига.

Член 31.

Првостепениот орган за спроведување на натпреварите изготвува извештаи за пласманите на одржаното натпреварување и ги испраќа до републичките џудо клубови.

13. КОНКУРИРАЊЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИ ПРВЕНСТВА ВО Р. МАКЕДОНИЈА И КОНКУРИРАЊЕ ЗА ТУРНИРСКИ НАТПРЕВАРИ НА КЛУБОВИТЕ

Член 32.

Во конкурсот се наведени датумите на одржување на првенствата на Р. Македонија како и возрасните категории.

Член 33.

Клубовите конкурираат за технички организатори на поединечните првенства на Р. Македонија. Клубовите гарантираат дека првенството ќе го организираат коректно и по пропозициите на Ц.Ф.М.

Член 34.

Пријавата за клубските турнири кои ги организираат клубовите влегуваат во Календарот за натпревари на Натпреварувачката комисија за тековната година.

Член 35.

Клубовите за организирање на своите турнири се пријавуваат така што ќе назначат:

- името на турнирот за чија организација се пријавуваат
- датумот и местото на одржување (со алтернативен датум).
- пропозиции на натпреварот.

Во натпреварувачкиот календар на Ц.Ф.М можат да влезат само турнири кои во текот на еден ден во програмата на натпреварот немаат повеќе од три (3) возрасни категории.

Пријавата задолжително се врши преку канцеларијата на Ц.Ф.М.

Член 36

Исправноста на пријавата ја проверува Натпреварувачката комисија на Ц.Ф.М и донесува конечна одлука за организирање на истото, која се усвојува од страна на Извршниот одбор..

13. ОБВРСКИ НА ОРГАНИЗАТОРОТ НА ПРВЕНСТВА НА Р.МАКЕДОНИЈА

Член 37

Организаторот на натпреварите е должен да ги исполни условите пропишани со Законот за спорт на Р. Македонија односно да :

1. Да обезбеди непречено и безбедно одржување на натпреварот.
2. Превзема мерки кои овозможуваат да се анулираат несаканите штетни

последници за спортистите, гледачите и другите учесници во спортската приредба, како и мерки во делот на обезбедувањето, обезбедување на лекар за цело време на траење на натпреварот и спроведување на спортската манифестација во согласност со пропозициите.

3. Превзема потребни безбедносни мерки за спречување на насилство, недолично однесување на натпреварот во согласност со законот и спортските правила.

4. Да го пријави натпреварот во согласност со прописите со кои се уредува јавно собирање на граѓани.

Член 38.

Кога Натпреварувачката комисија на Ц.Ф.М ќе ја одобри организацијата на натпреварот се потпишува договор за организирање на џудо натпревар кој мора да ги содржи и обврските на организаторот и да ги исполни обврските од членовите 37 и 38 од овој правилник.

Договорот го потпишува Претседателот или Генералниот секретар на Ц.Ф.М и претставникот на клубот технички организатор.

Техничкиот организатор за горе наведените натпревари е обврзан да ги обезбеди следните услови за несметано извршување на натпреварот:

- Да обезбеди сала за натпреварувачите и публиката со што ќе ги обезбеди основните физичко - технички услови за истото.
- Соодветно природно и вештачко осветлување на салата.
- Проветреност и циркулирање на воздухот во салата.
- Соодветно греење во салата.
- Салата мора да поседува санитарни чворови и соблекувални за натпреварувачите.
- Физичка одвоеност на борилиштето од гледачите мора да биде најмалку 2 метра и тоа со стабилна ограда или со рекламни паноа.
- Мора да обезбеди татами за 2 борилишта 8x8m² (за кадети-сениори) или најмалку 2 борилишта 6x6 (за пионери).
- Да обезбеди електронски семафори за секое борилиште (обезбедени од Ц.Ф.М) и по едно полнолетно лице кои ќе ракуваат со истите.
- Да обезбеди адекватно озвучување со 2 микрофона.
- Да обезбеди столици за тренерите, записничката маса, за лекарската екипа и доволен број за судиите.
- Да обезбеди 2 ваги (обезбедени од Ц.Ф.М) и истите да бидат баждарени.
- Да обезбеди победнички пиедестал и соодветен банер (обезбеден од Ц.Ф.М)
- Да ја информира најблиската станица на полицијата писмено за одржувањето на натпреварот 5 дена пред неговото одржување.
- Потребно е да се организира редарска служба, така да истата благовремено интервенира во случај на несакани инциденти како во борилиштето и во гледалиштето во склоп со Законот за јавен ред и мир.
- Да обезбеди медали и дипломи за освојувачите (во случај на државни првенства е дел на Ц.Ф.М) додека за клубските турнири ги обезбедува клубот.

- Техничкиот организатор е должен да на службените лица (делегати и судии) им пружи потребна помош од нивното доаѓање па се до нивното заминување.

Член 39.

Пред почетокот на натпреварот претседателот или раководителот на натпреварот кој е одреден од Натпреварувачката комисија на Ц.Ф.М е обврзан да утврди дали сите пропишани услови се исполнети и дали натпреварот може да се одржи. Во колку заклучи дека не се исполнети сите услови има право да го одложи натпреварот и сите трошоци на клубовите - учесници ќе паднат на товар на организаторот на натпреварот со кого е потпишан договорот.

14. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 40.

Толкување на одредбите на овој Правилник дава Извршниот одбор на Цудо федерацијата на Македонија.

Член 41

Измени и дополнувања на овој Правилник се вршат по иста постапка како и за неговото донесување.

Член 42

Овој правилник влегува во сила на денот на донесувањето. Со донесување на овој Правилник престанува да важи Натпреварувачкиот правилник од 04.02.2015 година

ЏУДО ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

Претседател, Зегљул Реџеџи

